

## **ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА**

на Обединета младина за Македонија

ДАТА: 13.12.2020

### **Член 1**

Обединета младина за Македонија (во понатамошниот текст ОММ) е основана согласно Статутот на Обединети за Македонија (во понатамошниот текст Партијата; ОМ)

ОММ целосно ги прифаќа Програмата и политичката платформа на Обединети за Македонија, кои се во согласност со Статутот и програмата на Партијата.

ОММ за својата работа го известува Претседателството на Партијата.

### **Член 2**

Името на младинската организација на Обединети за Македонија е: Обединета младина за Македонија.

Скратено име е: ОММ

Седиште на ОММ е седиштето на Обединети за Македонија

### Член 3

Цели на Обединета младина за Македонија се:

Се залагаме за центар-десните политичко-економски принципи, спроведувајќи модерен, про-западен, државен патриотизам:

– Државен патриотизам, не етнички национализам

- Демократија, конструктивни идеи, државен патриотизам, а не манипулација врз база на етнички национализам.

– Демократски развој и социјален просперитет на Република Северна Македонија.

- Воздигнување на достоинството и духовните вредности на македонскиот народ, без разлика на вера и националност, граѓаните на Република Северна Македонија и македонската држава.

- Сите граѓани согласно законите, правата и обврските се слободни да располагаат со себе, својот имот како што сметаат дека е правилно, се додека не ја загрозуваат сопствената, како и слободата и безбедноста на другите.

– Правна држава: Доследно спроведување на законите и правните процедури и самостојност во одлучувањето на судовите;

– Слободен пазар: Пазарно стопанство и приватната сопственост, како темелни основи на економскиот систем.

– Слободно здружување на граѓаните во партиски или непартиски организации и здруженија и за слобода на вероисповеданието, во која свештенството и верите се автономни;

– Слобода на говорот и печатот, спротивставување на секаков вид политичко туторство врз новинарството, цензурата и интервенционизмот во новинарските прилози;

– Градење на пријателство и добрососедство со сите соседни држави

– Соработка со меѓународни организации чии што приоритети се регионална и глобална сигурност и заштита на човековите права;

- Зачленување на Република Северна Македонија во Европската Унија и НАТО и со тоа обезбедување на економско-социјална сигурност.

– Зелен конзерватизам: Заштита на животната средина, зачувување на природата, што само по себе носи здраво потомство.

- Младински активизам: Промовирање на модерен про-западен конзерватизам, критичко размислување на младите, поголемо учество на младите луѓе во решавање на проблемите.

#### **Член 4**

Пристапувањето во ОММ е доброволно и лично право на секој граѓанин кој ги прифаќа нејзините програмски определби и овој Деловник.

#### **Член 5**

Член на ОММ може да биде секое лице од 18-32 години, граѓанин на Република Северна Македонија, без разлика на неговото национално потекло, верска определба, пол, социјален и економски статус, кој живее или работи во или надвор од Македонија, кој не е член на друга политичка партија, а кој ќе даде изјава (пристапница) за членство во Партијата и ги прифаќа програмските определби и целите и задачите содржани во овој Статут.

#### **Член 6**

Членот на ОММ ги има следниве права, обврски и одговорности:

- да ги почитува и активно да учествува во остварувањето на целите, задачите и документите на ОММ, како и активностите кои од нив произлегуваат;
- да учествува во утврдувањето и спроведувањето на активностите на сите нивоа на организирање на ОММ преку иницирање, подготовка и реализација на проекти во насока на целите, задачите и програмата на ОММ;
- да учествува во активностите на сите нивоа во општественото живеење преку разни форми на дејствување утврдени во Програмата;
- да бира и да биде биран во телата и органите на ОММ;
- редовно да биде информиран и да информира за активностите на ОММ на сите нивоа;
- за својата работа одговара пред соодветни органи и тела на ОММ

Членството на ОММ може да престане со:

- изјава за доброволно истапување од членството на Партијата;
- изјава за доброволно истапување од членството на ОММ; - однесување кое го нарушува угледот на ОММ;
- учество во активности спротивни на Партијата.

## **Член 10**

Органи на ОММ се:

- Конгрес
- Претседател
- Претседателство
- Комисии по сектори
- Студентска организација при ОММ
- Комисија за надзор над материјално-финансиското работење

Членовите на ОММ се организираат на територијален принцип и тоа како:

Областно - регионални организации

Општински организации

Градска организација

Задгранична организација на ОММ

## **Член 11**

Прашањата кои не се уредени со овој Деловник ќе се регулираат со посебни одлуки и други акти во согласност со Статутот и Програмата на Обединети за Македонија.

## **Член 12**

Изменувањето и дополнувањето на овој Деловник се врши на начин и постапка како и неговото донесување.

## **Член 13**

Со влегувањето во сила овој Деловник претстануваат да важат сите претходно донесени правни акти со кои е уредена организациската поставеност и работа на органите на ОММ.

## **Член 14**

Овој Деловник влегува во сила од денот на неговото донесување.

**Ѓорѓи Станковски**

